

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 13 јули 2020 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-1511/1 од 2 јули 2020 година за промена на категорија на приклучок на потрошувачот Друштво за производство, трговија и услуги ФРИГО ТЕХНИКА ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње, со ЕДБ 4035013501605 и тоа:
  - место на потрошувачка бр. 11828808170115,
  - адреса на мерно место: с.Жеровјане,
  - постоечка категорија на приклучок: LV2,
  - нова категорија на приклучок: LV1.2,
  - напонско ниво на мерење: низок напон и
  - локација на мерење: низок напон посебен извод до ТС.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3) точка 5) од Законот за енергетика\* за промената на категорија на приклучок од LV2 во LV1.2 на потрошувачот Друштво за производство, трговија и услуги ФРИГО ТЕХНИКА ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње и посебно да ја наведе причината за промена на категоријата на приклучокот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

## Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\*, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр. 12-1511/1 од 2 јули 2020 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од LV2 во LV1.2 на потрошувачот Трговско друштво за производство, Друштво за производство, трговија и услуги ФРИГО ТЕХНИКА ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње, место на потрошувачка бр.11828808170115 и адреса на мерно место с.Жеровјане.

Барањето е поднесено како резултат на планирана дислокација на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како оператор на електродистрибутивен систем, со која мерното место ќе се дислоцира од објектот на корисникот и ќе се постави до трафостаница на самостоен извод наменет само за корисникот. Со тоа потребно е да се промени категоријата на приклучок за ова мерно место од LV2 во LV1.2. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави фотографија од мерното место, ГИС подлога и информација дека мерното место не е во постапка на промена на снабдувач.

Имајќи го во предвид горенаведеното, како и член 4 став (2) точка 4) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на

Република Македонија” бр. 95/19) согласно кој, во категоријата LV1.2 припаѓаат нисконапонски приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од нисконапонски собирници во трансформаторските станици на среден напон/низок напон, при што мерењето на испорачаната електрична енергија може да биде и на објектот на потрошувачот, доколку на изводот нема приклучено друг потрошувач, а преземената електрична енергија не е наменета за јавно осветление, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-1511/2  
13 јули 2020 година  
Скопје

Претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија

**Марко Бислимоски**